

Дата: 01.06.2016 година

НЛБ Банка АД Скопје  
 Деловен Сектор Деловна мрежа  
 Ул. Мајка Тереза бр.1  
 МК-1000 Скопје, Р.Македонија  
 Тел. 15 600  
 SWIFT: TUTNMK22  
 www.nlb.mk

## ПОНУДА ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТА ПРЕКУ ВИОЛЕТОВ ПАКЕТ

НЛБ Банка за Вас / Вашите вработени го нуди единствениот **Виолетов пакет** за исплата на плата преку трансакциска сметка со можност за користење на дополнителни продукти и услуги по најповолни услови.

Поволности кои Ви ги нуди Виолетовиот пакет:

- **Дозволено пречекорување** на трансакциска сметка до 2 плати
- **Бесплатни VISA Electron и MasterCard Debit Paypass** дебитни картички
- Можности за плаќање на рати без камата со **MasterCard Debit Paypass** картичките
- **Бесплатна Master Card Standard Paypass** кредитна картичка – единствената картичка која самата плаќа на рати
- **Бесплатна VISA Classic** кредитна картичка со можност за отплата на Вашите обврски согласно Вашите можности и потреби
- **Бесплатна НЛБ Банка АД Скопје – Зегин** кобрендирана кредитна картичка со можност за плаќање на рати без камата во сите продажни места на Зегин
- **НЛБ Штеди** го кусурот – единствена можност да штедите и кога трошите со Вашите картички
- Можност за користење на НЛБ кредити со пониски каматни стапки, поповолни услови и полиса за осигурување од незгоди
- Можност за рефинансирање на постоечки кредити во Банката и кредити од други банки
- Можност за користење на депозитни продукти со повисоки каматни стапки
- **Бесплатно НЛБ Мини Клик** електронско банкарство

### Исплата на плата преку трансакциска сметка со VISA Electron и MasterCard Debit Paypass дебитни картички

<b>Дозволено пречекорување</b>	<b>До 2 плати</b>
<b>Можности за плаќање на рати (*само за плаќање со MasterCard Debit Paypass)</b>	За трансакции до 1.500 мкд во целост <b>3 рати</b> до 6.000 мкд <b>без камата</b> <b>6 рати</b> над 6.000 мкд <b>без камата</b>
<b>Камата</b>	0,01% годишна камата на позитивно салдо 11,25% годишна камата на дозволено пречекорување
<b>Членарина</b>	<b>Без членарина</b> за цело времетраење
<b>Дополнителни картички</b>	Бесплатно до 3 дополнителни картички за првата година
<b>Потребна документација</b>	1. Фотокопија од лична карта 2. Овластување за пренос на плата 3. Потврда за вработување и лични примања со заверена изјава и административна забрана за барателот

### Кредитни картички: VISA Classic и MasterCard Standard Paypass

<b>Членарина</b>	<b>Без членарина</b> за првата година на користење <b>Без членарина</b> за следните години за годишен промет поголем од 80.000 МКД	
<b>Лимит</b>	<b>До 3 плати</b> (распределени на сите кредитни картички по желба на клиентот)	
<b>Плаќање на рати</b>	<b>Master Card Standard Paypass</b> До 3.000 мкд во целост <b>6 рати</b> од 3.001 до 12.000 мкд <b>12 рати</b> од 12.001 до 24.000 мкд <b>24 рати</b> над 24.000 мкд	<b>VISA Classic</b> <b>Месечна отплата од 5%, 10% или 100%</b> , во зависност од Вашите потреби
<b>Камата</b>	0,01% годишна камата на позитивно салдо 11,25% годишна камата	
<b>Трошок за апликација</b>	300,00 мкд	
<b>Грејс период</b>	Бескаматен грејс период до 45 дена	
<b>Дополнителна картичка</b>	Бесплатно до 3 дополнителни картички за првата година	
<b>Потребна документација</b>	1. Фотокопија од лична карта	



2. Потврда за вработување и лични примања со заверена изјава и административна забрана за барателот

## КРЕДИТИ

### Промотивен Виолетов потрошувачки кредит (кредитот е во понуда во рамки на промотивен период до 31.07.2016 година)

Максимален износ	До 900.000,00 МКД
Каматна стапка	6% годишна каматна стапка, фиксна за првата година на користење, променлива од 8,5% за остатокот на периодот
Рок на отплата	До 120 месеци
Манипулативен трошок	<b>БЕЗ МАНИПУЛАТИВЕН ТРОШОК !!!</b>
Трошок за апликација	900,00 мкд
Предвремена отплата	Без трошоци за предвремена отплата
Услов	1. Редовно вработување и исплата на плата на сметка во НЛБ Банка АД Скопје 2. Услов за кредитоспособност: мес. ануитет <= од 1/3 од плата (За кредити со обезбедување солемнизација за клиенти со плата > 20.000 МКД: 1 рата <= 1/2 од плата) 3. За зголемување на кредитоспособноста можност да се вклучи ко-кредитобарател по потреба ( сопружник)
Обезбедување	Без меница за кредити до 600.000 МКД Без хипотека, без залог
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Опција со жиранти:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- За кредити до 300.000 МКД: Без жиранти</li> <li>- За кредити од 300.001 до 600.000 МКД: 1 (еден) кредитоспособен жирант</li> <li>- За кредити од 600.001 до 900.000 МКД: 2 (двајца) кредитоспособни жиранти</li> </ul> </li> <li>➤ Опција со солемнизација:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Солемнизација - потврда на договор за кредит на нотар</li> <li>- Без меница</li> <li>- Траен налог за наплата на обврски по кредит</li> </ul> </li> </ul>

### Виолетов потрошувачки кредит

Максимален износ	До 900.000 МКД	До 10.000,00 ЕУР
Каматна стапка	7,9% годишна каматна стапка за кредити во мкд клаузула	7,70% годишна каматна стапка за кредити во еур клаузула
Рок на отплата	До 96 месеци	
Манипулативен трошок	<b>БЕЗ МАНИПУЛАТИВЕН ТРОШОК !!!</b>	
Трошок за апликација	900,00 мкд	
Предвремена отплата	Без трошоци за предвремена отплата	
Услов	1. Редовно вработување и исплата на плата на сметка во НЛБ Банка АД Скопје 2. Услов за кредитоспособност: мес. ануитет <= од 1/3 од плата 3. За зголемување на кредитоспособноста можност да се вклучи ко-кредитобарател по потреба ( сопружник)	
Обезбедување	БЕЗ меница за кредити во износ до 600.000 мкд / 10.000 еур Без хипотека, без залог	
	1. За кредити до 300.000 МКД - Без жиранти 2. За кредити од 300.001 до 600.000 МКД - 1 (еден) кредитоспособен жирант 3. За кредити над 600.000 МКД - 2 (двајца) кредитоспособни жиранти	1. За кредити до 5.000 ЕУР - Без жиранти 2. За кредити од 5.000 до 10.000 ЕУР - 1 (еден) кредитоспособен жирант
	Административна забрана од барателот (и жирантите)	

### Виолетов плус потрошувачки кредит без меница и без жиранти

Карактеристики на кредит	Важат истите карактеристики од Виолетовиот потрошувачки кредит
Услов	1. Редовно вработување и исплата на плата на сметка во НЛБ Банка АД Скопје 2. Задолжителен услов за кредитоспособност : <ul style="list-style-type: none"> <li>• за клиенти со плата до 20.000 мкд месечен ануитет &lt;= 1 / 3 плата</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>• за клиенти со плата &gt;20.000 мкд месечен ануитет&lt;= 1 / 2 плата</li></ul> <p>3. За зголемување на кредитоспособноста можност да се вклучи ко-кредитобарател по потреба ( сопружник)</p>
<b>Обезбедување</b>	Солемнизација – потврда на договор за кредит

**Станбени кредити – пониски каматни стапки и поповолни услови за приматели на плата во Банката. Во рамки на промотивен период до 31.07.2016 година, станбените кредити се одобруваат без манипулативни трошоци, без трошоци за проценка и бесплатна полиса од основни ризици за 1-та година .**

## **Бесплатно НЛБ Мини Клик – електронско банкарство за физички лица**

Без надомест за приклучок  
Можност за web преглед на сите сметки (состојба и аналитика)  
Можност за плаќање на редовни месечни трошоци без провизија

## **Функционалности на дебитните и кредитните картички и трајни налози**

1. **Подигање на готовина без провизија** со MasterCard Debit Paypass и VISA Electron од банкоматите на НЛБ Банка АД Скопје и банките од НЛБ групацијата во Црна Гора, Словенија, Србија, Босна и Херцеговина и Косово и подигање на готовина со кредитните картички по исти провизиони стапки како на банкоматите на НЛБ Банка.
2. **Можност за плаќање до 48 рати без камата со сите кредитни картички на Банката** - на продажните места со кои Банката има склучено договор за плаќање на рати без камата. Листа на продажни места и повеќе информации за услугата на [www.nlb.mk](http://www.nlb.mk) – Купување на рати без камата.
3. **24 часа / 365 дена корисничка поддршка** на 02/ 15 600
4. **Трајни налози** за плаќање на обврски по основ на картички, кредити, режиски трошоци и сл.